

20120381112

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 61 став (5) од Законот за безбедност за храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/2010, 53/2011 и 1/2012), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА КОМЕРЦИЈАЛНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавањето на комерцијалниот документ за храна од животинско потекло.

Член 2

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат за постпримарното производство на храна од животинско потекло;

(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат на храната која содржи производи од растително потекло и преработени производи од животинско потекло.

Член 3

(1) Комерцијалниот документ за храна од животинско потекло се издава на образец А4 формат со бела боја кој е даден во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот од став (1) на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) име и адреса на операторот со храна од кого храната е испорачана;
- 2) точен опис на храната;
- 3) волумен односно количина на храната;
- 4) соодветна идентификација за обезбедување на следливост на пратката (лот, партија или како што е соодветно);
- 5) име и адреса на операторот со храна на кого храната е испорачана;
- 6) вид и број на транспортното средство со кое храната се испраќа;
- 7) температурни барања за транспорт и понатамошна манипулација со храната;
- 8) рок на траење на храната;
- 9) изјава на операторот со храна дека храната е произведена и/или дека со храната е манипулирано соогласно соодветните законски одредби;
- 10) датум и место на испраќа и
- 11) архивски број од евиденцијата на операторот со храна кој ја испорачува храната.

Член 4

(1) Комерцијалниот документ од член 3 на овој правилник се издава од страна на одговорното лице на операторот со храна кој ја испорачува храната, а се потполнува по завршениот утовар на пратката.

(2) Комерцијалниот документ се изготвува во најмалку три примерока, од кој еден ја прати пратката за време на превозот и му се доставува на операторот со храна кој ја прима пратката, едниот за евиденција на транспортерот, а третиот примерок останува кај операторот со храна кој ја испорачува пратката.

(3) Комерцијалниот документ треба да е придружен со испратница во која точно е специфицирана секоја храна во пратката.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-590/3
9 март 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ПРИЛОГ

Форма на комерцијален документ кој ја прати пратката храна од животинско потекло во внатрешниот промет

Комерцијален документ кој ја прати пратката храна од животинско потекло во внатрешниот промет треба да е отпечатен на хартија формат А4 како што следува:

КОМЕРЦИЈАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ХРАНА ОД ЖИВОТНИСКО ПОТЕКЛО ЗА ВНАТРЕШЕН
ПРОМЕТ

Назив и седиште на операторот со храна кој ја испорачува храната	
Сериски Број на Комерцијалниот Документ	
Архивски Број од Евиденцијата на Операторот Испраќач	
1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАТКАТА	
1.1 Опис на храната _____	
1.2 Волумен односно количина на храната _____	
1.3 Начин на пакување на храната _____	
1.4 Соодветна идентификација за обезбедување на следливост на пратката - лот, партија или како што е соодветно _____	
1.5 рок на траење на храната _____	1.6 број на пропратен документ (испратница): _____
Датум и Време на Испраќање _____	Датум и Време на Прием _____
2. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПРАЌАЧОТ	
2.1 Испраќач _____ Единствен Идентификационен Број _____	
2.2 Адреса _____	
3. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТЕРОТ	
3.1 Транспортер: _____ Единствен Идентификационен Број _____	
3.2 Адреса: _____	
3.3 Вид на транспортно средство: _____ 3.4 Регистерски број на транспортното средство _____	
3.5 Потребна температура за транспорт и понатамошна манипулација со храната: _____ °C	
Амбиентална <input type="checkbox"/> на температура од _____ Разладена <input type="checkbox"/> на температура од _____ Длабоко замрзната <input type="checkbox"/> на температура од _____	
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМАЧОТ	
4.1 Примач _____ Единствен Идентификационен Број _____	
4.2 Адреса _____	
5. ИЗЈАВА НА ИСПОРАЧАТЕЛОТ	
Погоре опишаната храна во пратката е произведена и/ или со храната е манипулирано соогласно соодветните законски одредби. Храната се испраќа со превозно средство кое ги исполнува законските барања за транспорт на соодветната храна.	
Датум _____	Потпис на одговорното лице _____
МП	